



**WESTMINSTER
FOUNDATION FOR
DEMOCRACY**



Почитувани,

Со цел подобро искористување на ревизорските извештаи од страна на новинарите при креирање на нови стории или поткрепување на постоечките со релевантни информации, како и за доближување на работата на Државниот завод за ревизија (ДЗР) до јавноста, Ве покануваме да присуствувате на кратка работилница наменета за новинари, на која што воедно ќе бидат презентирани и резултати од извештаи на ДЗР кои се однесуваат на актуелни случувања. Оваа **2 часовна работилница ќе се одржи на 13 декември 2017 (среда) од 10:15 – 12:30 часот.**

Целта на работилницата е новинарите да добијат подобар увид во:

- Како новинарите можат да ги користат ревизорските извештаи како почетен извор во својата работа;
- Користење на ревизорските извештаи за обезбедување дополнителни информации за поткрепување на сторија;
- Како да се приближи содржината и заклучоците од извештаите на ДЗР до пошироката јавност
- Потреба од транспарентност во јавните финансии и работата на ДЗР
- Промоција на клучни наоди од следењето на работата на ДЗР од јули 2016 - септември 2017;
- Прашања и дискусија по селектирани извештаи на ДЗР кои се однесуваат на работата на институции и теми кои се актуелни (пр. Собрание на РМ, ДИК исл.)

На работилницата свои презентации ќе имаат: г-дин **Марјан Николов**, претседател на **Центарот за економски анализи (ЦЕА)** и г-дин **Мирче Јовановски** од **Институтот за комуникациски студии**, долгогодишен уредник по економија.

Со цел презентациите и дискусијата за време на работилницата да бидат фокусирани на вашите потреби би ве поттикнале да ги разгледате ревизорските следниве ревизорски извештаи:

- Извештај за извршена ревизија на основна сметка на Собрание на РМ: http://www.dzr.mk/Uploads/1_5_FR_Sobranie_RM_Smetka_osnoven_budzet_637_2_016_KOMPLET.pdf
- Извештај за извршена ревизија на основна сметка на Министерство за образование и наука: http://www.dzr.mk/Uploads/1_06_Min_obrazovanie_nauka_Smetka_osnoven_budzet_637_2016-KOMPLET.pdf



Проектот е финансиран од Владата на Обединето Кралство, со поддршка на Британската амбасада Скопје

- Извештај за извршена ревизија на Државна изборна комисија:
http://www.dzr.mk/Uploads/1_16_Drzavna_izborna_komisija_DIK.pdf

На работилницата ќе имате можност да поставите прашања поврзани со овие или други извештаи кои ви биле поле на интерес, како и да добиете појаснувања на одредени делови од извештаите кои што можеби ви биле нејасни.

Работилницата е организирана во рамки на проектот **“Подобрување на финансиската транспарентност и отчетност во Македонија“**

Доколку сте заинтересирани да учествувате на работилницата Ве молиме **да номинирате новинар** кој покрива прашања од областа на економија, јавни финансии и транспарентност **најдоцна до 12 декември (вторник) до 13:00 часот.**

Во прилог испраќаме агенда за работилницата.

За било какви прашања или дополнителни информации можете слободно да се обратите на ivana.petkukjeska@wfd.org или на 071/363-787.